

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 7

Год. XIX

20 мај 2016 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

40-та седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Василево.....02
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Стратегија за развој на културата и уметноста во општина Василево 2016-2020 година.....06
3. **ОДЛУКА** за одобрување на помош во градежни материјали на Црковниот одбор на с Ангелци.....07
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на општина Василево.....08
5. **ОДЛУКА** за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2016 година.....08
6. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – викендица на К.П. бр. 2/1 во КО Добрашинци вон гр.....10
7. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – викендица на К.П. бр. 908 во КО Нивичино.....10
8. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – помошен објект на К.П. бр. 92 во КО Ангелци.....11

Градоначалник на општина Василево

9. **РЕШЕНИЕ** за разрешување на директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево.....11
10. **РЕШЕНИЕ**12
11. **РЕШЕНИЕ** за именување на вршител на должноста директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево.....13

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за организацијата, делокругот и начинот на извршувањето на задачите на општинската администрација на општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 19.05.2016 година

Бр.09-1011/2
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 57 став (4) од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14 и 27/16), на предлог на градоначалникот, Советот на општина Василево на седница одржана на ден 19.05.2016 година донесе,

ОДЛУКА

За организацијата, делокругот и начинот на извршувањето на задачите на општинската администрација на општина Василево

I. Основни одредби

Член 1

Со оваа одлука се утврдува внатрешната организација на општина Василево (во натамошниот текст: општината), видот и бројот на организационите единици, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општината, начинот и формите на раководење, како и графички приказ (органограм) на внатрешната организација на општината.

Член 2

Општинската администрација на општина Василево ги извршува работите од надлежност на органите на општината, односно Советот и Градоначалникот на општината.

Општинската администрација:

- Врши стручни работи за Советот и Градоначалникот на општината,
- Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализи на состојбите и дава иницијативи и предлози за нивно решавање,
- Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон. Општинската администрација ги извршува работите од надлежност на органите на општината во согласност со Уставот и со закон, со Статутот на општината и со други прописи и општи акти донесени врз основа на закон.

Член 3

Оделенијата во општинската администрација Василево се образуваат заради непосредно извршување на една од следните работи: нормативно-правни, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни, управно-надзорни, информативно-документациони, информативно-комуникациски, стручно-оперативни, материјално-финансиски, инвестициони, информатичко-технолошки, стручно-административни, инспекциски работи и други работи што се извршуваат во органите на општината.

II. ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ

Член 4

Општинската администрација се организира во следните одделенија на општина Василево:

1. *Одделение за нормативно -правни работи, општи работи и управување со човечки ресурси*
2. Одделение за финансиски прашања

3.Одделение за комунални работи, уредување на градежно земјиште и Локален Економски Развој.

4.Одделение за внатрешна ревизија и

5.Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ

Член 5

Одделение за нормативно -правни работи, општи работи и управување со човечки ресурси ги врши следните задачи:

- Ги проучува законите и подзаконските акти како и други прописи и општи акти во надлежност на локалната самоуправа;
- дава поддршка на Советот на општината
- дава мислење на актите од аспект на нивната законитост;
- врши стручни работи за Советот и Градоначалникот;
- изработва годишна програма за работа на одделението;
- доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон;
- Изготвува Предлог Статут на Општина Василево
- Изготвува Предлог правилник за систематизација на работите односно работни задачи
- Изготвува нормативни акти од надлежност на Градоначалникот и советот на Општинатата.
- Организира обуки за стручно усовршување на државните службеници
- Ја организира работата на прием и вработување на државните службеници, распоредување и престанок на вработувањето;
- Врши соработка со Советите и претседателите на Месните заедници;
- Изготвува службен гласник на општината;
- Ракува со документите на општината и ги чива се до нивното уништување односно предавање на

Државниот архив на Република Македонија;

- Изготвува и реализира прописи од областа на образованието;
- Изготвува и реализира прописи од областа на културата, поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, организирање на културни манифестации;
- Изготвува и реализира прописи од областа на спортот, рекреацијата, развој на масовниот спорт и рекреативни активности, организирање спортски приредби и манифестации, поддршка на спортски сојузи;
- изготвува и реализира прописи од областа на здравствената заштита, застапеноста на локалната самоуправа во одборите на здравствените организации во јавна сопственост, здравствено воспитување и унапредување на здравството, превентивни активности, здравствен надзор над животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со специјални потреби, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;
- Изготвува и реализира прописи од областа на социјалната заштита и заштитата на деца, сопственост, финансирање, инвестиции и одржување на детски градинки и домови за стари лица, социјална грижа за инвалидни лица, деца без родители и родителска грижа, деца со воспитно социјални проблеми, деца со посебни потреби, деца од еднородителски семејства, деца на улица, остварување на право и воспитување на децата од предучилишна возраст согласно со Националната програма за развој на социјалната заштита, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање.
- Изготвува и реализира прописи од областа на заштита та и спасувањето на граѓаните и материјалните добра, спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и последици предизвикани од нив, врши анализа

- на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;
- Врши работи од областа на противправна заштита;
- Врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.

Член 6

Одделение за финансиски прашања ги врши следните задачи:

- Ги проучува законските и подзаконските акти и прописи од областа на буџетското и материјално-финансиското работење
- Изработува Буџет и ја следи неговата реализација;
- Изработува годишна завршна сметка за извршувањето на Буџетот на општината;
- Изготвување на финансиски план за извршување на Буџетот (месечен, квартален, и годишен) за општината и единките корисници на општината;
- Изработува квартални финансиски извештаи за извршување на Буџетот за тековната година;
- Изработува годишна програма на одделението;
- Проучува и реализира прописи од областа на финансиското и материјалното, сметководственото и книговодственото работење како и други општи акти за реализација на оваа;
- Врши управување, следење и контрола на состојбата на движењето и изворите на средства и изворите на средствата на општината утврдени со Буџетот;
- Подготовка на стратешки план на општината;
- Измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на општината;
- Контрола на подготовката и извршувањето на Буџетот;
- спроведува ex-ante и ex-post финансиска контрола;
- подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација;
- благајничко работење;
- врши планирање на приходи, нивно утврдување и наплата;
- изготвува прегледи, исплаќање плата и надоместоци и нивна евиденција;

- примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки;
- следењето и согледувањето на потребите од набавки во општината;
- изготвува годишен план за јавни набавки и негова реализација;
- дава стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки;
- дава стручна и техничка помош на комисијата за јавни набавки, водење евиденција и документација во врска со јавните набавки;
- изготвува одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот од областа на трговијата, занаетчиството, туризмот и угостителството;
- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот.

Член 7

Одделение за комунални работи, уредување на градежно земјиште и Локален Економски Развој ги врши следните задачи:

- ги проучува законските и подзаконските акти од областа на комуналните дејности и градежното земјиште и истите ги применува;
- изработува годишна програма на одделението како составен дел од Програмата на органот;
- ги реализира прописите во комуналните дејности, снабдување со вода за пиење, обработка и испорака на технолошка вода, одведување и пречистување на отпадни води, одведување и третман на атмосферски води, одржување на јавната чистота, одржување и користење на паркови, собирање, транспорт и депонирање на цврст и технолошки отпад, снабдување со електрична енергија;
- одржување на јавни сообраќајни површини;
- врши работи во врска со изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици;
- уредување и организирање на јавното осветлување;
- регулација, одржување и користење на каналите;

- изготвува и реализира прописи од областа на патниот сообраќај, линиски превоз на патници, авто-такси превоз, паркирање, регулирање на режимот на сообраќај;
- изградба и одржување на сообраќајна сигнализација;
- уредување на градежното земјиште;
- определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, води регистар согласно со закон;
- изготвува планови за локален економски развој;
- изготвува одлуки и други општи и конкретни работи од надлежност на Советот и Градоначалникот од областа на економскиот развој;
- иницира утврдување на развојни и структурни приоритети како и основи и мерки за водење на локална економска политика на општината;
- иницира и развива регионална и меѓународна соработка;
- овозможува услови за поддршка на развојот на малите и средните претпријатија, претприемаштвото во земјоделието, сточарството, шумаерството и развој на локална агро берза;
- обезбедува документациона база на податоци за потребите на планирањето и програмирањето на економскиот развој;
- ги следи законските и подзаконските акти од областа на трговијата, занаетчиството, туризмот и угостителството и истите ги применува;
- развој на информатичка технологија во општината, контрола, одржување и надополнување на хардверски и софтверски подсистеми;
- изработува база на податоци за потребите на општината;
- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акр на Советот или Градоначалникот на општината.

Член 8

Одделение за внатрешна ревизија ги врши следните задачи:

Одделението за внатрешна ревизија врши ревизија согласно закон и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината согласно меѓународните стандарди за

професионално работење на внатрешна ревизија прифатени од Министерството за финансии:

-подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрувањето од Градоначалникот на општината го спроведува неговото спроведување и следење;

-подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија до градоначалникот и Советот на општината;

-доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до Градоначалникот и Советот на општината;

-подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија;

-врши оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на општината за намалување на факторите на ризик;

- врз основа на анализи од работењето ја утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и дава препорака за подобрување на работењето ма општинската администрација;

-ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;

-ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и актите на органите на општината.

Член 9

Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци ги врши следните задачи:

Врши ефикасно и ефективно организирање и реализација на утврдувањето и наплатата на даноците, таксите и другите надоместоци што се приходи на општината. Обезбедува навремено задолжување на даночните обврзници согласно законските прописи, подготвува извештаи, анализи и информации за остварувањето на локалните даноци, такси и надоместоци.

Се грижи и ја организира наплатата на даноците, таксите и другите надоместоци.

- Врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат во работата на одделението.

- Врши надзор над утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци.

Врши надзор над спроведување на законот од областа на даноците, таксите во надлежност на општината .

Изготвува решенија на даночните обврзници за висината на даноците на имот и комунални такси.

IV. НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ

Член 10

Со општинската администрација раководи Градоначалникот на општината и обезбедува услови за ефикасна примена на законите и другите акти кои се донесуваат на работниот однос на административните службеници и другите вработени, донесува акт за систематизација на работните места и донесува годишни планови за вработување.

Член 11

Со работата на одделението раководи раководител на одделението.

Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на одделението, со одделението раководи државен службеник со највисоко звање во одделението кој го определува Градоначалникот.

Член 12

Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни места го утврдува Градоначалникот на општината во Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација.

V. Преодни и завршни одредби

Член 13

Оваа одлука може да се измени и дополни на начин и постапка како и при нејзино донесување.

Член 14

Од денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Василево бр.07-639/1 од 30.09.2005 година („Службен гласник на Општина Василево бр.05/05) и Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на

општинската администрација на општина Василево бр.07-3516/1 од 29.12.2009 година.

Член 15

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Василево, а ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр.08-1011/1
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОБ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Стратегијата за развој на културата и уметноста во Општина Василево 2016 - 2020 , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 19.05.2016 година.

Бр.09-1012/1
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОБ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 19.05.2016 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Стратегијата за развој на
културата и уметноста во Општина
Василево 2016 - 2020

1. Се усвојува Стратегијата за развој на
културата и уметноста во Општина
Василево 2016 - 2020.

2. Составен дел на овој Заклучок е и
Стратегијата за развој на културата и
уметноста во Општина Василево 2016 -
2020.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден
од денот на донесувањето а ќе се објави во
"Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-1012/1 Совет на општина Василево
19.05.2016г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од
Статутот на општина Василево ("Службен
гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за
**одобрување на помош во градежни
материјали на Црковниот одбор на
с.Ангелци**, што Советот на општина
Василево го донесе на седницата одржана на
ден **19.05.2016 година**.

Бр.09-1013/2 Општина Василево
19.05.2016г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21
став 1 точка 43 од Статутот на општина
Василево ("Службен гласник на Општина
Василево " бр.04/03 и бр.08/06), Советот на
општина Василево на својата редовна седница
одржана на 19.05.2016 година ја донесе
следната,

ОДЛУКА

за одобрување на помош во градежни
материјали на Црковниот одбор на с.Ангелци

член 1

Со оваа Одлука Советот на
општина Василево одобрува помош во
градежни материјали во износ од 10.000
денари на Црковниот одбор на с.Ангелци .

член 2

Помошта утврдена во член 1 се
одобруваат на Црковниот одбор на с.Ангелци
заради доизградба на трем во црковниот двор
во с.Ангелци.

член 3

Финансиските средства ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2016 година

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-1013/1 Совет на општина Василево
19.05.2016г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **19.05.2016 година**.

Бр.09-1014/2
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 19.05.2016 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево

1. Се усвојува **Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево.**

2. Составен дел на овој Заклучок е и **Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна**

состојба на подрачјето на Општина Василево.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-1014/1
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 19.05.2016 година.

Бр.09-1015/2
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008) и член 21 од Статутот на општина Василево(сл. гласник на Општина Василево бр 04/03,08/06и 09/10,)

О Д Л У К А

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ВАСИЛЕВО
за 2016 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ВАСИЛЕВО за 2016 година на следниот начин :

Потпрограма
Потставка

FA0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТР

	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	-500.000	0	0	0	0
485420 Надомест за одземен имот	500.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Василево и станува составен дел на Буџетот на општината за 2016 година.

Бр.08-1015/1
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објект-викендица на к.п.бр.2/1 во КО Добрашинци вон.гр, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 19.05.2016 година.

Бр.09-1016/2
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

ОДЛУКА

за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објект-викендица на к.п.бр.2/1 во КО Добрашинци вон.гр

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-викендица на к.п.бр.2/1 во КО Добрашинци вон гр со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Коце Веселинов од с.Сушево.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1016/1
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објект-викендица к.п.бр.908 во КО Нивичино, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 19.05.2016 година.

Бр.09-1017/2
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

ОДЛУКА

За утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објект-викендица к.п.бр.908 во КО Нивичино

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-викендица на к.п.бр.908 во КО Нивичино со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Оливер Николов од с.Василево.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1017/1
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-помошни објекти к.п.бр.92 во КО Ангелци, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 19.05.2016 година.

Бр.09-1018/2
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од статутот на општина Василево („Службен гласник

на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

О Д Л У К А

за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-помошни објекти к.п.бр.92 во КО Ангелци

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-семејна станбена куќа на к.п.бр.92 во КО Ангелци со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Стојанче Темелковски од Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1018/2
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 24-а став 1 алинеа 4 од Законот за дополнување на Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.22/07), член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.4/03, 8/06 и 9/10) го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за разрешување на директорот на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево

1. Се разрешува Лела Митев од с. Градошорци од функцијата директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево.
2. Со посебно Решение ќе биде именуван вршител на должноста директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево.
3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Образложение

Градоначалникот на општина Василево на ден 19.04.2016 година ја разрешува Лела Митев од с. Градошорци од функцијата Директорот на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево согласно член 24-а став 1 алинеа 4 од Законот за дополнување на Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.22/07).

ЈПКД „Турија“ п.о. Василево, поради несовесната и неправилна работа на директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево Лела Митев од с. Градошорци за изминатата 2015 година согласно Годишната сметка на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево и остварените финансиски резултати од работењето за 2015 година прикажа нето загуба од 377.692,00 денари.

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Со оглед на погоре изложеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Бр.09-882/1
27.04.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 24-а став 1 алинеа 4 од Законот за дополнување на Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.22/07), член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.4/03, 8/06 и 9/10) го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Приговорот бр. 03-882/2 од 04.05.2016 година поднесен од Лела Митев од с.Градошорци против Решението за разрешување на директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево бр. 09-882/1 од 27.04.2016 година СЕ ОДБИВА како неоснован.

Се ПОТВРДУВА Решението за разрешување на директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево бр. 09-882/1 од 27.04.2016 година.

Образложение

Градоначалникот на општина Василево имајќи ги во предвид своите законски можности согласно член 24-а став 1 алинеа 4 Законот за дополнување на Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.22/07), Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.4/03, 8/06 и 9/10) на ден 27.04.2016 година година ја разреши Лела Митев од с. Градошорци од функцијата Директорот на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево согласно член 24-а став 1 алинеа 4 од Законот за дополнување на Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.22/07).

Лела Митев од с. Градошорци поднесе Приговор бр. 03-882/2 од 04.05.2016 година во кој спомената Лела Митев од с. Градошорци единствено што бара е да се изврши ревизија на нејзиното работење од страна на стручно независно ревизорско лице.

Лела Митев од с. Градошорци во приговорот не бара поништување на Решението за разрешување на директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево бр. 09-882/1 од 27.04.2016 година.

Градоначалникот на општина Василево го подржува секое транспарнтно раководење и управување на јавните претпријатија основани на територијата на општина Василево па соодветно на тоа и независните ревизии, како одлика на начелото на транспарентност и отчетност, но сето тоа е во надлежност на други институции а примарно на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево.

ЈПКД „Турија“ п.о. Василево, поради несовесната и неправилна работа на директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево Лела Митев од с. Градошорци за изминатата 2015 година согласно Годишната сметка на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево и остварените финансиски резултати од работењето за 2015 година прикажа нето загуба од 377.692,00 денари.

Со оглед на погоре изложеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.03-882/2
04.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 24 -а од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 и 6/2012), член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.4/03, 8/06 и 9/10) го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за именување на вршител на должноста директор на ЈПКД вТуријаг п.о. Василево

1. За вршител на должноста директорот на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево се именува Леонардо Николов од с. Василево вработен во ЈПКД „Турија“ п.о. Василево , ЕМБГ 1512973460034, со неограничени овластувања за временски период од 6 (Шест) месеци сметано од 27.04.2016 година.
2. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.09-882/3
05.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.